



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ**

<b>Службен гласник на општина Конче Бр.11/2020</b>	<b>КОНЧЕ 05.10.2020 ГОДИНА</b>	<b>Излегуба по потреба</b>
e-mail:opstina.konce@t.mk	с/ка 735014073863019	Д.Б. 4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од  
Законот за локална самоуправа (Службен  
весник на РМ бр. 05/02),  
Градоначалникот на општина Конче  
донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на актите донесени  
на 50-та седница на Советот на  
општина Конче одржана на ден  
05.10.2020 година**

**1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите  
донесени на 50-та седница на Советот  
на општина Конче одржана на ден  
05.10.2020 година.**

1. Одлука за отстапување на користење  
на простории во објект „Културен дом“-  
Дедино,Конче КП бр.4890/1 КО Дедино  
за реализација на настава на ученици од  
4-то и 5-то одделение со физичко  
присуство во ПУ на ООУ „Гоце Делчев“-  
Конче во с.Дедино.

Број 09-1214/4      Општина Конче  
Дата 05.10.2020    Градоначалник,  
Конче                    Благој Илиев, с.р.

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ,, бр.5/02), во согласност со член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче ,Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 05.10.2020 година донесе

### ОДЛУКА

За отстапување на користење простории во објект „Културен дом“-Дедино,Конче КП бр.4890/1 КО Дедино за организирање настава на ученици од 4-то и 5-то одделение со физичко присуство во ПУ на ООУ „Гоце Делчев“-Конче во с.Дедино

#### Член 1

Со оваа Одлука по барање на ООУ „Гоце Делчев“-Конче бр. 03-428/1 од 29.09.2020 година се одобрува отстапување на користење простории во објект „Културен дом“-Дедино,Конче КП бр.4890/1 КО Дедино за организирање настава на ученици од 4-то и 5-то одделение со физичко присуство во ПУ на ООУ „Гоце Делчев“-Конче во с.Дедино согласно допис бр.44-8591/23 од 22.09.2020 година од Владата на РСМ.

#### Член 2

За организирање настава со физичко присуство на ученици од 4-то и 5-то одделение на ПУ с.Дедино во објект „Културен дом“-Дедино, Конче се отстапува просторија со површина од 33 м<sup>2</sup>, влезен хол со површина од 16,8 м<sup>2</sup> и санитарен чвор-тоалети со површина од 9 м<sup>2</sup> за време на траење на вонредните околности предизвикани од пандемијата на корона вирусот Ковид-19.

#### Член 3

Со отпочнување со користење на просторите корисникот-училиштето ги

поднесува трошоците за опремување со инвентар,ситни поправки предизвикани од редовната употреба, како и трошоците од самата употреба: струја, греење, вода, однесување на смет и друго.

Корисникот-училиштето е должен просторите да ги употребува како добар корисник според нивната намена, тој одговара за штетата што ќе настане по употребата спротивно на нивната намена од негова страна .

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Конче”.

Број 08-1214/3 Совет на општина Конче  
Дата 05.10.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

### СОДРЖИНА

1. Одлука за отстапување на користење на простории во објект „Културен дом“-Дедино,Конче КП бр.4890/1 КО Дедино за реализација на настава на ученици од 4-то и 5-то одделение со физичко присуство во ПУ на ООУ „Гоце Делчев“-Конче во с.Дедино.

„ Службен гласник на  
Општина Конче “

